

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИТО
СКОПЈЕ 1

Примене: 02.10. 2008

Од: агенција	Број	Прилог	Вредност
02	6489		

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Сл. весник на РМ”, бр. 58/00 и 44/02) член 30 од Законот за основно образование („Сл. весник на РМ”, бр. 103/08), министерот за образование донесе наставна програма по предметот **физичко и здравствено образование** за I одделение за деветгодишно основно училиште за учениците со аутизам.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



НАСТАВНА ПРОГРАМА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО
АУТИЗАМ

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕВЕТГОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Скопје, мај 2008

I ОДДЕЛЕНИЕ



1. ВОВЕД

Предметот *физичко и здравесилено образование* има значајно место во воспитно-образовниот процес во основното образование. Програмата по *физичко и здравесилено образование* во процесот на наставата со учениците со аутизам се реализира со посебни содржини, вежби и игри. Тие физички го активираат локомоторниот апарат и директно влијаат врз симетричниот и правилен раст и развој на ученикот, ја подобруваат неговата физичка способност и здравјето и го поттикнуваат на здрав начин на живеење. Планираните активности од оваа програма го поттикнуваат когнитивниот, психомоторниот, емоционалниот и социјалниот развој на ученикот.

Освен навиките за редовно изведување на вежби за јакнење на сопствениот организам, учениците ќе ја осознаат потребата за нивно активно вклучување во различните спортски активности во текот на натамошното образование и нивниот живот.

Предметот *физичко и здравесилено образование* е задолжителен и се реализира со по 3 часа неделно, односно 108 часа годишно.

2. ЦЕЛИ НА ПРЕДМЕТОТ ВО РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД ОД I ДО III ОДДЕЛЕНИЕ:

Ученикот/ученичката:

- да го поттикнува развојот на природните локомоторни движења и совладувањето нови движења и моторички вештини;
- да го поттикнува психомоторниот развој и правилното движење на телото во различни положби и движења;
- да формира позитивни ставови кон физичките активности и спортувањето;
- да се погтикне да го изрази личниот афинитет во одделни психомоторни активности;
- да се оспособува за соработка, тимска работа и фер плеј однесување при изведување на активностите, игрите во училиштето, како и надвор од него;
- да ја развива способноста за координирано моторичко движење и ориентација во просторот;
- да го развира моторното искуство;
- да ги развива психомоторните способности (димензии) низ игра и физички активности;
- да се оспособува да прави проценка на своите физички можности;
- да го коригира неправилното држење на телото;
- да се ослободува од стрес и напнатост преку организирани физички активности;
- да се запознава и изведува танци и игри во различен ритам и движења;
- да усвојува здравствено-хигиенски знаења и вештини за чување и унапредување на сопственото здравје;
- да се стимулира да ја спречи појавата на маниризми (стереотипни моторни движења) или да работи на нивно ублажување;
- да се стекне со сигурност во сопствените движења и способностите за движење;
- да развива способности за позитивно емоционално изразување низ игра и адекватни физички активности.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО И ОДДЕЛЕНИЕ:

Ученикот/ученичката:

- да се оспособува да прави проценка на своите можности и моторички способности;
- да се оспособува за правилно држење на телото преку соодветни вежби;
- да се оспособи за воспоставување рамнотежа при промените на тежиштето на телото;
- да се оспособува да ракува со предмети со помош на крупните мускулни групи (развијање на манипулативните способности);
- да ги развива моторичките координирани природни движења со рацете и другите делови на телото;
- да ги развива локомоторните способности преку различните форми на движења (преку игра и танци);
- да ја развива моторичката координација и ориентација во просторот;
- да се воведува и учествува во тимско изведување на вежбите;
- да се оспособува за адекватна моторичка активност при слушањето музика;
- да стекнува сигурност во движењето во микро и макропростор;
- да формира основни навики за исклучително важни движења (неопходни во секојдневниот живот);
- да го коригира неправилното држење на телото и да ја спречува појавата на маниризми и/или нивно ублажување;
- да развива способности за позитивно емоционално изразување низ игра и адекватни физички активности.

4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ЦЕЛИ	ТЕМА 1: ЗАПОЗНАЈ СЕ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
Ученикот/ученичката: <ul style="list-style-type: none"> - да се воведе во осознавањето на сопственото тело (неговиот изглед); - да формира телесна шема; - да ја развије латерализацијата на телото; - да се поттикне сам/сама да ги открива движењата на своето тело; - да ги открие сопствените моторички можности со ракете и нозете; - да се запознае со сопствената висина и тежина; - да се поттикнува на другарско однесување, да им помага на другарчињата за откривање на моторичките способности; - да се поттикнува да изведува моторички активности (согласно неговите способности); - да се поттикнува да помога, да соработува и да изразува позитивни емоции во одделението и групата. 		<p>УЧЕНИК/УЧЕНИЧКА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Да запознава своето тело и разните начини: именува одделни делови на телото; - користи разни постапки: испитување, моделирање, илустрации и др.; - сами го цртат (моделираат) своето тело; - сами ги цртат (моделираат) своите другарчиња во различни положби, откриваат какви движења можат да направат со ракете, прстите на ракете и телесна тежина. - Што можам со ракете? - Што можам со нозете? - Што можам со моето тело? - Што можам со нозете? 	<p>-Го запознава своето тело и разните моторички способности преку различни начини: именува одделни делови на телото;</p> <p>-користи разни постапки: испитување, моделирање, илустрации и др.;</p> <p>- сами го цртат (моделираат) своето тело;</p> <p>- сами ги цртат (моделираат) своите другарчиња во различни положби, откриваат какви движења можат да направат со ракете, прстите на ракете и телесна тежина.</p> <p>- изведуваат вежби и други движења во различни положби;</p> <p>- се запознаваат со просторот и со одделни спрavi и реквизитите со кои ќе вежбаат и играат.</p>	

ТЕМА 2: ВЕЖБИ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПОСТАВУВАЊЕ И ДВИЖЕЊЕ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да се запознае со просторот (училница, спортска сала и др.); - да се оспособува за моторичко координирано движење во просторот; - да ја развива моториката со насочено и контролирано движење во просторот; - да се оспособува за тимска работа; - да им помага на другарчињата за остварување на задачите; - да го развива естетското чувство при поставувањето; - да сфати и изведува групирање во помали групи; - да учи и да се оспособува за помагање, соработка и изразување позитивни емоции во одделението и групата. 	<p>Групно запознавање со просторот (училница, спортска сала)</p> <p>Групно поставување на учениците од паралелката пред наставникот</p> <p>Поставување на учениците во мали групи во обележан простор</p> <p>Поставување на учениците во врста, во врсти по двајца на задачите;</p> <p>Поставување на учениците во колона по седен, во колона по двајца</p>	<p>Група, врста, колона, спортска сала, спортско игралиште.</p> <p>- се редат еден зад друг, држејќи се за рака за другачето пред себе (со помош на вртелешка и игра „коњ“);</p> <p>- се поставуваат/ застануваат еден зад друг (на дадени упатства);</p> <p>- се групираат во парови на обележан простор;</p> <p>- се движат во колона/колони (имитираат воз во движење);</p> <p>- формираат колона по двајца во почетокот фатени за раце, се движат од едно до друго определено место (во училиштето и надвор од него).</p>	

ТЕМА 3: ВЕЖБИ ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ТЕЛОТО И ДВИЖЕЊАТА			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да ги изведува координирано и правилно движената со рацете, нозете и другите делови на телото; - да го развива телото симетрично; - да ги зајакне моторичките елементи на локомоторниот апарат; - да стекнува способности правилно да изведува вежби за истегнување и лабавење на мускулатурата; - да се оспособува за правилно поставување и заземање адекватна положба за непречено изведуване на вежбите (сстетско воспитување); - да ја развива перцептивната способност во состав на групата (симетрично и адекватно поставување во просторот); - да учи правилно да ги изведува вежбите во седење, полулежење и лежење на stomak и грб. 	<p>Вежби за рацете и нозете и другите делови на телото;</p> <p>Вежби за трупот</p> <p>Вежби за карлицата и нозете</p> <p>Мускулатура на нозете (учениците одат боси по трева и нерамен терен со песок и камчиња).</p>	<p>Став птен, Бежби за рацете и рамениот појас Бежби за трупот Бежби за карлицата и нозете</p> <p>Став слободно во место, расцекорен став, предрачи, одрачи.</p>	<p>АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вежби за симетричен развој и правилно држење на телото; - игри за развивање на ситната мускулатура: петкамен, реди ситни коцки и други игри со коцки, групира семина или други ситни предмети; игра „Манекени”; - моторички активности со хартија (сечење, собирање и средување на просторот итн.); - вежби за јакнење на ситната мускулатура на нозете (учениците одат боси по трева и нерамен терен со песок и камчиња).

ТЕМА 4: ОСНОВИ НА АТЛЕТИКАТА

ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да ги развива способностите на локомоторниот апарат за правилна изведба на движењата; - да ги усовршува природните форми на движења; - да ги развива психомоторните способности и да јаjakне скелтната мускулатура поврзана со изведување на основите елементи во атлетиката; - да го јакне скокалиниот зглоб, мускулите на нозете и на карлицата и агиноста; - да ја развива способноста на прелизно фрлање; - да развива способности и да искажува позитивни емоции и однесување во дружење, групна реализација на задачи во игра. 	<p>Одење Трчање Скокање и потскокнување Индивидуално и групно скокање со јаже</p> <p>Фрлање и дофрлување</p>	<p>Правилно одење, залет - затрчување, отскок – отскокнување, доскок - доскокнување, потклекнување, амортизирање”, растојание, прескокнато, истрчано,</p> <p>старт - тргнување-стартување, цел - пристапнување,</p> <p>цел за: фрлање, дофрлување и префрлување.</p>	<p>Правилно одење, природните форми на движење: правилно одење: движење на нозете и подигање на нозете; - вежби за движење со изедначен и долг/кус чекор; - вежби: имитирање на одење на животните; - правилно одење со плескање со рацете; - вежби за трчање: за движењето на рацете и нозете, државјето на трутот и главата; - учениците ги осознават своите способности за брзото одење, трчање, колку можат да скокнат од место и сл.; - игри со големи балони за скокање; - одење и трчање во определен правец; одење на лево, на десно, напред, назад и сл., одење и трчање во природни услови; - игри со имитација како оди меџката, брзане на училиште (брзо одење), како одат гуцињата,</p>

	<p>се вракам од училиште (бавно одење) итн.;</p> <p>- организира игри: возење со волан, трчаве со вртелешка, криенка; прескокнување баричка и сл.;</p> <p>- скокања и потскокнувања, топ-нозе, со една и друга нога;</p> <p>- разни игри со скокање топ-нозе, со една и друга нога - играње дама и скокања со јаже;</p> <p>- посококнување од хоризонтален скок и доскок од висина со амортизација-доскокнување;</p> <p>- фрлање топче во далечина и во цел, фрлање пластиична топка во низок кош;</p> <p>- префрлување топка преку ниска мрежа од одбојка;</p> <p>- штафетни игри со елементи на одење, трчање, скокање, фрлање, прескокнување, дофрлување и префрлување;</p> <p>- организирање игра-кугљање со пластиични и звучни топки и чучинца.</p>
--	---

ТЕМА 5: ОСНОВИ НА ГИМНАСТИКАТА			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да се оспособува за движение на своето тело во целина во просторот; - да ги јакне големите мускулни групи на трупот; - да се оспособува за естетско и елегантно држење на телото и делови од него; - да се оспособува да го одржува здравјето и компактноста на локомоторниот апарат; - да се оспособува да се двики во одредениот правец; - да ја развива рамнотежата, перцептивните и вестибуларните способности. 	<p>Запознавање со гимнастичките справи (ниски: разбој, греда, рипстоли и др.)</p> <p>Запознавање со гимнастички спрани со каучување, висење и слегување</p> <p>Тркалање по надолжната оска на телото на душек.</p> <p>„Клацкалица“ на стомак и на грб</p> <p>Одење по линии - стесната површина</p> <p>Одење и лазење по ниска греда</p> <p>Наскокнување и прескокнувања преку низок шведски сандак</p> <p>Влечење и надвлекување, туркање</p>	<p>Гимнастичко одење,</p> <p>тркалање,</p> <p>калацалица,</p> <p>рипстоли,</p> <p>ниска греда,</p> <p>низок разбој,</p> <p>низок шведски сандак.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Вежби за правилно и безбедно факче за справа (наставникот се трижи за безбедноста и запитата при изведувањето на основните гимнастички елементи); - вежби: елементарни и штафетни игри составени со совладани елементи; - игри со надвлекување или влечење, туркање на предмети и сл.
			

ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ТЕМА 6: ИГРИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да се поттикнува да учествува во игри; - да се поттикнува да ги почитува правилата на игрите; - да ги развива психомоторните способности, посебно снаодливоста, агилноста, издржливоста, правилната и навремена реакција итн.; - да почтигнува правила на игра, да помага, соработува, комуницира и дисциплинирано да реализира поставени задачи; - да ги развива способностите за контролирано однесување и искажување на емоциите во натпреварите, култура во поддршката на својата екипа-навиваче; - да усогласува ритам со моторика. 	<p>Народни танци Карактерни игри Елементарни игри Штафетни игри</p>	<p>Народни ора – танци, карактерни игри, елементарни игри, штафетни игри.</p>	<p>- вежби: реализацирање разни игри според интересот на учениците (индивидуално и групно);</p> <p>- игрови натпревари (игрите се подготвени од изучени и совладани елементи);</p> <p>- вежби: играње елементарни игри, штафетни игри, игри без граници и сл.;</p> <p>- танцови игри проследени со музика;</p> <p>- игрите: „Нека бие-нека бие“; лазете и пролекување меѓу предметите; „Ние сме јадници“, „Ние сме ѕожарници“;</p> <p>- вежби: игри во кои се користат: тобоган, рипстоли, меки душепци и сл.</p>	

НАСТАВНИ ТЕМИ - ПОДРЧЈА КОИ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ВО ДОГОВОР СО РОДИТЕЛИТЕ

ЦЕЛИ	ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРЧЈЕ 1: АКТИВНОСТИ НА ВОДА	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
Ученикот /ученичката:				
- да се потпикува да учествува во активности во водна средина;	Лежење во плитка вода	Поими од почетните елементи на пливањето,	- Активностите се реализираат со посебна грижа од страна наставникот за безбедноста на учениците;	
- да се запознае со основните положби за една од техниките на плуването.	Лазење по плитка вода Одење и трчање во плитка вода Игри со одење, трчање, лазење, четириноожно одење по плитка вода и слично	работата со раце, нозе, држеве на главата итн.	- вежби за адаптирање во водна средина со сигурни движење и исполнување на најразлични задачи;	
Потопување на главата во вода, гледање во вода	Провлекување низ „жив тунел“ во плитка вода	- игри со топка со дофрлувања;	- игри со мали бротчиња и други играчки кои пливаат;	
		- вежби: основни елементи од обуката за пливање (работка со раце, нозе и сл.).		

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 2: АКТИВНОСТИ НА СНЕГ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
<p>Ученикот /ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да се поттикнува да учествува во активности на снег; - да ја развива координацијата за движење по снег; - да се оспособува за одржување на рамнотежа на телото при лизгањето; -да се оспособува за правилно и безбедно падање на снег. 	<p>Движење по снег; одење, талкање – правење патеки-лавиринти</p> <p>Правење Снежко и снежни топки</p> <p>Градење фигури од снег (по избор на ученикот)</p> <p>Лизгање со санка</p> <p>Основни елементи од скијањето</p>	<p>Од околината и зимската опрема за лизгање</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Правење снежни топки, лизгање и играње; - воведување во индивидуално и групно санкање(начини на тргнување и застанување со санка); - воведување во основните постапки за ставање скии и основните елементи за движење со истите. - вежби: усвојување основни елементи од скијањето.

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 3: ВОЗЕЊЕ; ТРОТИНГЕТ; ВЕЛОСИПЕД (со 2 или 3 тркала); РОЛЕРИ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
Ученикот /ученичката: - да се оспособи да одржува рамнотежа при возење на тротинет, велосипед и ролери; - да се оспособува за правилно и безбедно управување тротинет, велосипед и ролери.	Возење тротинет Возење трицикл Возење велосипед Возење ролери	Деловите на средствата за возење: - кочење, - педала, - тркала.	- Вежби за совладање на техниката за одржување на рамнотежа и правилно возење; - вежби за запознавање со правилата за безбедно движење во кругот на училиштето; - вежби за обука за правилно управување со средства за возење според интересот на учениците.

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЈЕ 5: АКТИВНОСТИ ВО ПРИРОДА: ИЗЛЕТИ И ПЕШАЧЕЊА			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
Ученикот/ученичката: - да го поттикнува интересот за излети и пешачења; - да се оспособува за безбедно однесување во природа; - да ја развива еколошката свест.	Излети Пешачења, по рамница и планина (планинарење)		- Вежби: подготвки (во зависност од годишното време за пешачење и/или за излети); - вежби: подготвки за изведување на физичките активности во природа; подготвување посебна агенда – тргнување, престој, вракање од излет и сл.

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЕ 6: УЧИЛИШТЕН СПОРТ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
Ученикот/ученичката: - да се поттикнува да учествува во училишните спортски активности.	Подготовки, полутренажен процес и учество во системот на натпревари на малите олимписки игри.		<ul style="list-style-type: none"> - Учениците се вклучуваат според афинитетот во некој од спортивите; - учество во мали олимписки игри.

ИЗБОРНА ТЕМА - ПОДРАЧЕ 7: СПОРТСКИ ШКОЛИ И ПРОЕКТИ			
ЦЕЛИ	СОДРЖИНИ	ПОИМИ	АКТИВНОСТИ И МЕТОДИ
Ученикот/ученичката: - да се воведе во повисоки организациски форми на спортување според афинитетот и интересот; - да ги учи основните елементи од избраниот спорт во спортска школа; - да се поттикнува на тимска работа.	Обуки на основните елементи од спортот во кој се определени учениците.	Поими од спортот во кој се определни учениците	<ul style="list-style-type: none"> - Учениците се вклучуваат според афинитетот во некој од спортивите (во договор со родителите).

5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

При реализација на програмата по ***физичко и здравствено образование*** се поага од развојните можности, способности и интереси на учениците.

Програмата по ***физичко и здравствено образование*** нуди широк спектар на активности. Задолжителни активности се: природните движења и основите на атлетиката и гимнастиката, игрите и подрачјата пливање, активности на снег и во природа, активностите со возење и сл., кои како посебни тематски подрачја, според интересот и потребите на учениците, а во договор со родители се реализираат во локалната средина од кои се очекува значителен напредок на локално ниво и користењето на природните услови.

Важно е наставникот на првите часови што е можно побргу да воспостави вербална и моторичка комуникација со учениците како паралелка, односно целина во организирано поставување и движење. Наставникот треба да даде јасно и прецизно објаснување и на секој ученик да му ги покаже движењата. При објаснувањето на гимнастиките вежби, наставникот се поставува во почетниот став од кој што треба да се почне вежбата и ги изведува сите движења. Оваа тема е многу значајна за организирано движење, безбедност и сигурност во изведувањето на потребните активности со паралелката како целена и во организирањето на другите активности во училиштето и надвор од него. Исто така, ваквите за оформување на телото е тема која задолжително се изведува на секој час по ***физичко и здравствено образование***.

Многу е битно на самиот почеток на учебната година наставникот да направи снимање на психофизичкиот, емоционалниот и социјалниот статус на секој ученик со цел да подготви индивидуализирано планирање имајќи ги предвид настапите теми и поставените цели, условите за работа во училиштето, индивидуалните интереси и психомоторни способности на учениците. Посебно треба да обрне внимание на здравствената состојба на учениците, особено на оние кои имаат лекарски забрани за целосно или делумно апстинирање од реализација на одредени моторички вежби. При ваквите случаи наставникот е должен да ги почитува мислењата и укажувачката на стручните лица.

Пожелено е уште на првата средба, при приемот на учениците наставникот да ги открие (доколку ги има) учениците со забрана или дозвола за ограничена физичка активност поради прележана болест или болест на срцево-садовниот систем. Наставникот е должен да го почитува лекарскиот наод и препорака, да се консултира дали може и колку може да работи со таквите ученици.

Со оглед на возраста на учениците моторичките активности ќе се реализираат, пред се, преку подвижни игри, со настоејување да се задоволат интересите на учениците, да се остваруваат позитивните емоционални ефекти, ученикот да ги почитува своите другарчиња, да им помага и да се развива колективното и групното решавање на задачите, да се развива културата на почитување, сознанија за убавото и негување на сопственото тело.

Кај учениците на оваа возраст многу е важно да се предизвика интерес за физичкото вежбање бидејќи нивните навики за движење се непостојани. За да се зацврстат тие навики потребно е постојано да се поттикнува интересот за вежбите коишто се работат.

Вежбите за ориентација, фискултурните вежби и игрите треба да се извршуваат со музика, билејќи тоа им помага на децата во хармонизацијата и усогласувањето на движената според ритмот на музиката.

Наставникот треба посебно внимание да посвети на вклучувањето на сите ученици во групните активности, без разлика на нивните способности и полова припадност. Стимулирањето треба да се прави на афирмативен начин, при што се вреднуваат поединечните постигања на секој ученик како негов личен рекорд. Секој ученик се поттикнува да постигне најмногу што може, а, не да се следи однапред утврден стандард. Целта на наставата по физичко и здравствено образование е да се обезбеди атмосфера на релаксација.

При подготовката наставникот треба да обрне особено внимание на рационалното користење на условите за работа. Во годишната подготовка задолжително ги планира наставните теми: Запознај се; Вежби за организирано постапување и движење, Вежби за оформување на телото и движењата; Основи на атлетиката, Основи на гимнастиката, и темата: Игри, со годишен фонд од 108 часа. Наставните теми во соработка со родителите се планираат врз основа на условите за работа во училиштето и локалната средина, родителите се анкетираат, се формираат групи, се подготвува посебна програма за изведба, а, ако има потреба покрај наставникот се ангажира и друго стручно лице. Одредени наставни теми се изведуваат во присуство на еден од родителите или старател.

6. ОПЕЧНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Според поставените цели на наставната програма по *физичко и здравствено образование* наставникот спроведува описано оценување (дијагностичко, формативно, микросумативно и сумативно) при што предвид ги има компонентите:

- усвршување на природните форми на движење, како и учение и совладување на други моторички елементи;
- совладување на елементи од основите на атлетиката, гимнастиката, игрите во согласност со индивидуалните можности;
- редовност, залагање, соработка и помагање на ученикот на часовите;
- фер-плеј однесување на часовите и натпреварите, да почитува победа и пораз како нормални појави на натпреварите;
- да придонесува во остварување на позитивна групна атмосфера;

- почитуване и исполнување на здравствено-хигиенските задачи со неговата облека, пред физичките активности и по нив;
 - дисциплина, почитување на куќниот ред на спортската сала и училиштето и исполнување на поставените задачи од страна на наставникот и други елементи кои наставникот ќе ги постави како специфика на условите за работата и остварувањето на локалните интереси, како и договорот со родителите.
- За постигавата на учениците се води дневник за сите наведени компоненти од кои се извлекува оценката на ученикот. Оценката е описна.

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

За реализација на наставната програма по *Физичко и здравствено образование* потребна е спортска сала и отворени спортски терени. Нивниот број и големина се регулирани со Нормативот за наставен простор и наставни средства и помагала донесени од министерот за образование и наука.

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Воспитно-образовната работа во право одделение може да ја изведува лице кое завршило:

- Филозофски факултет - Институт по дефектологија, дипломиран дефектолог;
- Дефектолошки факултет согласно Законот за основно образование.

9. НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ДОНЕСЕНА НА 21. 06. 2007 ГОДИНА СО РЕШЕНИЕ БР. 10-1009/2, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СО АУТИЗАМ ЈА АДАПТИРАШЕ КОМИСИЈАТА ВО СОСТАВ:

1. Марија Симонова, советник за посебно образование, Биро за развој на образованитето - Скопје
2. Спасе Додевски, дефектолог ОУ „Сандо Масев“ - Струмица

10. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Наставната програма по *физическо и здравствено образование* за право одделение во деветгодишното основно образование за учениците со аутизам ја донесе



Сашо Петровски,
Министер за образование и наука

Бр. 10-1961/6
02. 10 2008 год.
СКОПЈЕ

Скопје

